



ДО  
ОПШТИНА КАРПОШ  
СКОПЈЕ

### ПРЕДЛОГ-БАРАЊЕ

За давање под долготраен закуп, градежно земјиште сопственост на Република  
Македонија по пат на јавно надавање

---

(назив на правното лице, односно име и презиме на физичко лице)

---

(седиште на правното лице, односно адреса на физичкото лице)

Предлагам Општина Карпош да даде Објава во средствата за јавно информирање за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на РМ, кое претставува КП бр. \_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_ со површина од \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

**Во прилог кон барањето ги доставувам следните докази во оригинал(фотокопија со нотарска заверка за верност на оригиналот):**

1. Извод од важечки Детален урбанистички план со точни мери и граници на градежната парцела;

2. Геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела усогласени со точка1 (изготвен од трговец поединец-овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи);

3. Имотен лист за градежно земјиште сопственост на Република Македонија(од Агенција за катастар и недвижности-Центар за катастар на недвижности \_\_\_\_\_) (без товари и ограничувања) односно доколку во катастарската евиденција е евидентиран друг корисник согласно член 79 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Сл. Весник на РМ“ бр.4/2005, 13/2007,165/2008,146/2009,18/2011 и 51/2011) потребно е Министерството за финансии, Управа за имотно правни работи \_\_\_\_\_ да утврди престанок на правото на користење, за кое што Општина Карпош, ќе спроведе постапка по службена должност;

4. Уверение за историски преглед на извршени запишувања за предметното градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува КПбр. \_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_ за период од 1929 година до денес (од Агенција за катастар и недвижности-Центар за катастар на недвижности \_\_\_\_\_) и

5.Административна такса во вредност од 1800,00 денари на примач: Буџет на Република Македонија, Народна Банка на Република Македонија,Трансакциска сметка 100000000063095-840-179-03182, Приходна шифра 722315-00, со назнака „за давање под долготраен закуп градежно земјиште сопственост на РМ по пат на јавно надавање“. (истата се уплаќа на налог-образец 50 во банка или пошта)

Лице за контакт \_\_\_\_\_ тел \_\_\_\_\_

Подносител на барањето  
\_\_\_\_\_